




-

05.12.2018 .  
.16 53

. 047/551- 483





1.

(„ 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) „ ” .7/2010,  
O („  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2018 – 2019

2018 – 2019

30.11.2018 .

.09-2364/1  
05.12.2018

34 1 3 39 3  
(„ .“ . 84/08, 52/09, 114/2009, 124/2010,  
23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014, 42/2014,  
166/2014, 44/2015, 116/2015, 150/2015, 31/2016, 71/2016 163/2016),  
30.11.2018 ,

2018/2019

1.

- ;
- ;
- ;

2.

2.1.

- ;
- ( )

2.2.

- I
- ; II - ;

( )

6:30

5 ( )

12-24

3.

— ‘ ,

.

.

.

:

3.1.

‘

.

‘

.

:

-

‘

-

‘

‘

-

‘

‘

-

‘

-

‘

-

‘

-

‘

‘

‘

‘

-

-

-

3.2.

-

-

3.3.

-

-

-

3.4.

2018/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5

( 12 )

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.7.1

3.7.2



3.7.3

4.

10

0

-1

- 1. ,
- 2. “
- 3. ” 11- “ ” “
- 4. ” “
- 5. ” ”
- 6. ” ” 29- “
- 7. ” “
- 8. ” “
- 9. ” “ ” “
- 10. ” “

- 1. . ----- .
- 2. .
- 3. .
- 4. . ----- .
- 5. .
- 6. .
- 7. .
- 8. .
- 9. .
- 10. .
- 11. .
- 12. .
- 13. . - .
- 14. . - .
- 15. .

- 16. .
- 17. .
- 18. .
- 19. .
- 20. .
- 21. .
- 22. .
- 23. .
- 24. .

, . , .  
:  
” “

- II

- 1.** ” “ ” “
- 2.** ” “
- 3.** ” “ „11 “
- 4.** „4 “
- 5.** ” “
- 6.** ” “

- 1. „6 “
- 2. „3 “
- 3. „1 “
- 4. „2 “
- 5. „4 “
- 6. ” “
- 7. ” “
- 8. ” “
- 9. ” “
- 10. ” “
- 11. „8 “
- 12. „9 “
- 13. „10 “
- 14. „7 “
- 15. ” “

:

- 1.
2. — „ “ ” . “
3. „ “ ,
4. „,11 “ ,
5. „,29 “ ,
6. „ “ ,
7. „ “ ,
8. „ “ ,
9. „ “ ,
10. „ “\_

2019 .

.08-2263/3  
30.11.2018 . .

**2.**

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) “ .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

-  
2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/2  
05.12.2018 . .

11/2015), ( . 5/02), 36 1 23 1 12 ( . 7/2010, 13/2013, 08/2015 30.11.2018

2019

1. :

11/15). ( ( . 5/02) 22 4 21 13 .07/10,13/13, 08/15

( )

92/07 10

:

0.4 KV ( ) 25 KW/h  
0.4 KV ( ) 50 KW/h  
10 KV 100 KW/h  
35 V 150 W/h  
110 KV 300 W/h

43

39

, 4

44

:

LED			
	.		.
	891		15
	40		37
	30		12
	28		12
	43		8
	6		58
	37		70
.	19		33
	76		66
. .	36		30
.	60		11
	63		63
	23		18
	25		23
	18		37
	24		52
	109		104
	33		51
	12		12
	75		58
	14		63
	26		<b>2521</b>

		.
		15
.		14
		60
.11		8
.		12
,		40

.29		22
-		8
-		28
-		4
.		40
		24
		18
.		32
		17
.	,	26
		<b>368</b>

-	

2.

.09-445/1 17.02.2016,  
 .09-445/2 29.03.2016,  
 .09-445/4 14.4.2016,  
 .09-445/7 05.05.2016,

3.

500.320

6.003.840

4.

2019

.....5.000.000
.....200.000

2019 .....11.203.840

2019 .

.08-2263/4  
30.11.2018

..

3.

(,, 50 1 3  
 ” .5/02) 71 1 3  
 O („ ” .7/2010,  
 13/2013, 8/2015 11/2015)

1-  
2019

1-

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/3  
05.12.2018

..

5 2018 „ .16

11/2015),  
( . 5/02),  
36 1 23 1 8  
.7/2010, 13/2013, 08/2015  
30.11.2018

1 -

2019

1.

2019

1,

2.

2019

**: 3.400.000**

3.

-

2019



2019 .

**3.1**

3.1.1

2019

3.1.2

**: 1.000.000**

**3.2**

3.2.1

)

(

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

**: 300.000**

---

**3.3**

3.3.1

3.3.2

/

3.3.3

( ) .

**: 300.000**

---

**3.4.**

3.4.1

3.4.2

: 300.000

3.5

3.5.1

3.5.2

: 1.500.000

2019 : 3.400.000

2019

.08-2263/5  
30.11.2018

4.

(,, O 50 1 3 71 1 3  
13/2013, 8/2015 11/2015) „ .5/02) („ ” .7/2010,

2- 2019

2- 2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/4  
05.12.2018 . .

36 1 23 1 8 ( .  
. . . 5/02), („ .7/2010, 13/2013, 08/2015  
11/2015), („ . 30.11.2018

2 - 2019

1.

, O ,  
, , ,  
, , .

2019

2:

2.

2019

**: 2.000.000**

3.

-

**2019**

3.1

**: 300.000**

3.2

**: 200.000**

3.3

1.

2.

3.

4.

: 600.000

3.4

: 300.000

3.5

: 300.000

3.6

: 300.000

2019 : 2.000.000

2019

.08-2263/6  
30.11.2018

5.

(„ 50 1 3  
” .5/02) 71 1 ” 3  
O („ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

—  
2019

2019

,  
30.11.2018 .

.09-2364/5  
05.12.2018

36 1 23 1 47 ( .  
5/02), .7/2010, 13/2013, 08/2015  
11/2015), ( . 30.11.2018

—  
2019

1.

2019

2.

2019

**: 38.800.000**

---

3.

2019

-

2019

3.1

3.1.1

**3.1: 500.000**

---

3.2.

3.2.1

**3.2: 500.000**

---



3.3

3.3.1

**3.3: 2.000.000**

3.4.

3.4.1

2

2014-2020

2:„

- „ „

: 2.2. „

/

2014 „

:

“

24  
**5.350.000**

2014-2020.

3.4.2

2014-2020

1.3 ( 1 ( ) )

)

15.750.000

2014-2020.  
3.4.3

2014-2020

2:

” - “ , : 2.1. ,

( )

14.700.000

2014-2020.

**3.4: 35.800.000**

**2019 : 38.800.000**

2019 .

.08-2263/7  
30.11.2018

6.

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
31.11.2018 .

.09-2364/6  
05.12.2018 . .

36 (,, “  
. 5/02), 39 80 (,, “  
. 15/15, 44/15 193/15, 226/15, 30/16 31/16 ), 2, 80, 80- 81  
(,, “ .130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11,  
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15  
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 35/18, 64/18 168/18), 23 47  
(,, “ 07/10, 13/13, 08/15  
11/15), 30.11.2018 ,

2019

1.

,  
,  
,  
2019  
2 4 (,,  
“ .130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,  
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 129/15,  
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 35/18, 64/18 168/18).



, 6.0 2, 16.0 2.

4.

, ,  
, ,  
, ,  
, ,

5.

( - , . )  
, ,  
, ,

6.

, ,

7.

, ,  
, ,

8.

, ,

9.

2.5 .

10.

. , ,

11.

. ,

12.

13. , ,

14.

, .

15.

- , ,

2.

16.

, , 0.8 . 4.0

17. -

-

.

-

“

5.

.

(,,

“ . 36/10),

4.

,

.

.

,

,

.

,

,

.

:

-

24

,

30

,

-

,

3-6

-

,

1

.

-

,

( )

.

6.

2019

500.000

7.

8.

/

24

9.



2019 : 500.000

2019 .

.08-2263/8  
30.11.2018

7.

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 ” 3  
O (,, .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/7  
05.12.2018



1. — 2019

2. — 2019

3.

— 2019

4. — 2019

5. 3 :  
 ) — 1 1950 !,  
 :

2019  
 ) — 2 3500 !,  
 :

2019  
 ) — 3 2000 !,  
 :

				2019	
)	-	1		3830	!
	:				.
	.				,
	,				,
				2019	.
)	-	2		450	!
	:				.
	.				,
	,				,
				2019	.
)	-	3		200	!
	:				.
	.				,
	,				,
				2019	.
)	-	4		1900	!
	:				.
	.				,
	,				,
				2019	.
)	-			700	!
	:				.
	.				,
	,				,
				2019	.
)	-			1000	!
	:				.
	.				,
	,				,
				2019	.

)

III. \_\_\_\_\_

3.823.290,

2019

100.000,

2019

”

”

.08-2263/9  
30.11.2018

8.

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 ” 3  
O (,, .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019

30.11.2018

.09-2364/8  
05.12.2018

22 (1) 4, 62 (1) 23  
” 5/02)  
(1) 47 (”  
” 7/10, 13/13, 8/15 11/15),  
30.11.2018 ,

2019

I.



,

.

,

:

—

—

—

,

,

:

—

,

,

—

—

—



IV.

,  
.  
,  
:  
,

IV.1.

.  
—  
—  
— ( )  
—  
—  
—  
—

IV.2.

.  
— ,  
—  
—  
—  
—

IV.3.

. .

IV.1.

.  
, 22 2014 ,  
.  
,  
.

1.

1.1.

in situ  
 9 , 3  
 ( 4 )  
 ).

: SP1 – (0m, 10m, 20m, 30m); SP 2 – (0m, 5m, 10m, 19m); SP3 – (0m, 5m, 10m, 15m); SP4 – (0m); SP5 – (0m); SP6 – (0m); SP7 – 1 (0m); SP8 – 2 (0m); SP9 – (0m).

1.2.

:  
 - - :1 / ( 30 )  
 - - :2 / ( 15 )  
 - - :1 / ( 30 )

: SPR 1 – ( ); SPR 2 – ( ); SPR 3 – ( ); SPR 4 – ( ); SPR 5 – ( ); SPR 6 – ( ); SPR 7 – ( ); SPR 8 – ( ).

2.

in situ ( , pH, ),

—  
—  
—  
—  
—

, 3-4 .  
**3.**

, , — .  
 ,  
 ,  
 ,  
 .

**4.**  
 , .  
 , .  
 , .

**5.**  
 .

**6.**  
 , .  
 , .  
 , .

( ) ,

7.

,  
.  
,  
-  
,  
,  
.

IV.2.

,  
,  
2013,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
:

1.

,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
:

2.

,  
,  
,  
:  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
:

3.

4.

IV.3.

·	·								
<b>4.1</b>				·					
1.	) ( ,		2019 .	30.000					
2.			2019 .	30.000					
3.	( , , )		2019 .	10.000					
4.			2019 .	10.000					
5.	-		2019 .	15.000					
			4.1	95.000				4.1	95.000
<b>4.2</b>				·					
6.			2019 .	18.000					
7.			2019 .						
8.	( , , )		2019 .	15.000					
9.			2019 .	7.500					
10.			2019 .	30.000					
			4.2	70.500				4.2	70.500
<b>4.3</b>				·					
11.			2018 .	10000					
			4.3					4.3	10.000

4.

2019

2019

<b>4.1</b>	90.000,00	/	95.000,00
<b>4.2</b>	68.500,00	/	70.500,00
<b>4.3</b>	10.000,00	/	10.000,00
	<b>175.500,00</b>	<b>/</b>	<b>175.500,00</b>

5.

6.

1.

2.

3.

.08-2263/10  
30.11.2018

9.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02) („ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/9  
05.12.2018 . .



98 (1) (6)  
 (“ 67/04, 14/06,  
 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 63/16),  
 7 (4)  
 (“ 26/12), 22  
 (1) 2, 62 (1) ” 5/02), 23 (1) (“ 43  
 (“ ” 7/10,  
 13/13, 8/15 11/15),  
 30.11.2018 ,

2019

I-

( ) 2019  
 98 (1) (6)  
 (“ ” 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,  
 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 63/16), 7  
 (4)

“  
 ” 26/12)  
 :  
 /  
 /  
 ;  
 ;  
 ;  
 / / ); (  
 /  
 ;  
 ;  
 ;

2019

2012-2021

( 1732/10 27.08.2012 ).  
2019

: (1) / , (2) / ; (3)  
, ; (4)  
, ; (5) “ ”  
; (6)

6-

2019

2019

2019

2018

38

5

2019



- ,



, -

2000,

2000.

1: /

/							
<b>1.1:</b>							
1.		1			60.000	,	:
						,	,
						,	,
						,	,
2.		1			60.000	,	,
(	4.2)					,	,
						,	,
<b>1.2:</b>							
3.		2	,		30.000	,	,
						,	,
						,	,
<b>1.3:</b>							
4.		1	,	/	/	/	,
							,
							,
<b>1.6:</b>							

5.		1	,		8.000	,	,
6.		1	,		80.000		,

2: /

							/
2.1:							

7.		1			1.250.000	,	;
(							;
)							
<b>2.2:</b>							
8.		1	,	/	/	/	,
<b>2.3:</b>							
9.		1	,	/	/	/	,
10.		2		/	/	/	,

3: ,

<i>/</i>							
<b>3.1:</b>							
11.	-	1	/	/	/	,	,
12.	,	1	/	/	/	,	,
13.	,	1	/	/	/	,	,
<b>3.2:</b>							
14.		2	,	/	/	,	,
<b>3.3:</b>							

15.		1	,		400.000		:
							,
<b>3.6:</b>							
16.		1	,		400.000	IPA	:
							,
<b>3.8:</b>							
17.			,	/	/	/	:
							,
<b>3.9:</b>							



18.				/	/		
-----	--	--	--	---	---	--	--

4: , ,

							/
--	--	--	--	--	--	--	---

4.2:

19.		1			10.000		
-----	--	---	--	--	--------	--	--

4.3:							
20.		1	,	/	/		:
21.		1	,	/	/		,
22.		1	,		300.000		,
23.		1	,		300.000		,

24.		1	,		300.000		, , : , , , , / , , / , ,
25.	: , , , ,	1	,		30.000		: , , , , / , , , / ,

26.	1 ( )	-	1	,		3.690.000		,
1	( )							,
	2,5							/
40	2 ,							/
	/ ( ) ,							,
1 ( )								,
	,							
30 ,2								
1								
10	,							
10	,							
5	,							
	,							
	,							
<b>4.5:</b>		<b>( )</b>						
27.			1	/	/	/	/	/

28.		1					
			,	/	/	/	:
							,
							,
							/
							,
							/
							,
							,
							-

<b>4.6:</b>							
29.	WEB	1			35.000		
			,				/
							,
							/
							,
							,
							,
							/

30.		1					
				/	/	/	/

**5:**

„                      “

							/
--	--	--	--	--	--	--	---

<b>5.1:</b>							
31.		1			90.000	,	
32.	( )	1	,	/	/	/	, , /
33.	( , )	1	, ,	/	/	/	/
<b>5.2:</b>							
34.	( , )	1	,	/	/	/	/
<b>5.3:</b>							
35.	( )	1	,		20.000	,	/
<b>5.4:</b>							

36.  ( )		1	,		30.000		,
37.  ( )		1	,			,	/
38.		1		/	/	/	,

II -

2019 ,

2019 ,

150.000,00 .

III -

IV -

1.

2.

3.

“

”

.08-2263/11  
30.11.2018



10.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) (,, ” .7/2010,  
O  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/10  
05.12.2018 . .

19 (1) 2 68/04, 71/04, 107/07,  
 (“ 102/08, 134/08, 09/11, 123/12, 147/13, 163/13, 156/15 ” 63/16 ),  
22 (1) 4, 62 (1) 5/02) 23 (1)  
 (“ ” 5/02) 23 (1)  
47 (“ ” )  
7/10, 13/13, 8/15 11/15),  
30.11.2018 ,

2019

?

,

?

/ /

)  
 )  
 )                    ( , ) .

)  
 )  
 )

)                    ( , )                    :  
 )                    ( , , , , , )

)  
 )  
 ) ,

:  
 >  
 >  
 >  
 >  
 >  
 >  
 >  
 >  
 > .....

o                    ( ) , ,  
 .  
 ,  
 :



✓

,  
( 23, 2 3),

, 28-

j (2008-2020)

“ ”

1.

1.1.

( ),

1.

1.

	*	*				%
-		,		25	13594	80.7%
				1	8748	52%
				6	10500	62%
		,		1	8748	52%

2018 ,

“ 2014 15 ”

2  
2017-2018

2.  
2017-2018

			2017		2018	
.			t	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>
<b>(20 02)</b>						
1		20 02 01	27	108	26	103.2
2		20 02 02	-	-	-	-
3		20 02 03	20	80	51	204
- <b>(20 02)</b>			<b>47</b>	<b>188</b>	<b>77</b>	<b>307.2</b>
<b>(20 03)</b>						
1		20 03 01	5002	20008	4283	17130
2		20 03 02	49	392	46	184.8
3		20 03 07	-		-	
4		20 03 03	59	236	86	343.2
5		20 03 99	101	404	183	733.2
- <b>(20 03)</b>			<b>5211</b>	<b>21040</b>	<b>4598</b>	<b>18571.2</b>

3

4

3.

2017-2018

			2017		2018	
.			t	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>
<b>(15 01)</b>						
1		15 01 01	22		25	
2		15 01 07	6		8	
3		15 01 02	29		30	
4		15 01 04	9		10	
5		15 01 03	-		-	
-		<b>(15 01)</b>	<b>66</b>		<b>73</b>	

4.

2017-2018

			2017		2018	
.			t	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>
<b>(19 08)</b>						
1		19 08 05	20		20	
2		19 08 01	-		-	

-	20		20	
(19 08)				

**1.2.**

“ ”

120

7 m<sup>3</sup> , 1100 , 7 m<sup>3</sup> 1100

55 1100 10

7 m<sup>3</sup> .

-

120

:

**-1**

-

-

- .4 6

-11 - 29

- - 29

-

-

-

-

**-2**

-

-

-7

-


-

-

-11 - 29

- . - 11





-3

-  
-  
-  
-  
-

-4

-  
-  
-  
-  
-

-5

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

12

, , , , , : , , , , ,  
, , , , , , , , , , ,

1/1 m<sup>3</sup>

58

“ ”

2018

25

2016

7 m<sup>3</sup>

2014 2017 2018

( , , .)

2015

( )

1600

2019

100 200

2.

“ ”

1.600

15

85

( )

100<sup>2</sup>

10

3. /

“ ”

)

:

)

,  
,

)

( ,  
, ,  
, )

)  
)

)

,

,

4.

,

.

“ ”

,

,

,

:

)  
)

)

,

)

,

)

,

,

,

)

)  
)  
)  
)

“ ”

1.1<sup>3</sup>

50 , 2016

5<sup>3</sup>

2019 .

**5.**

**5.1.**

, ,  
( , ), ,  
,

**5.2.**

, ,  
, ,  
,

4 /

“ ” ’

6.

7.

8.

9.

2019

10.

11.

12.

2019-2024

2018

13.

36

EuropeAid/ 136347 /IH/SER/MK.

2013

2007-

3

18.4.2017

EuropeAid /136347/ IH/ R / ( ) - 2007-2013 ( 2007-2013),

, .4/17.

)



,

,

,

3,58

2007-2013

)

,

/

( 2015 2017

.),

-

-

,

.

-

-

: ,

**1:** ( )

,	,	2019/2020	/	/

: ( ) ( )

**1:** (1.1<sup>3</sup>)

20 (1.1 <sup>3</sup> )	“ ”	2019	200.000	,

2:

2019 , ,	“ ” ’	2019		’

M

3:

’ , ,	“ ” ’	2019	60.000	’ ,

4:

( )\*

’ a	“ ” ’	2019	300.000	’ ,

5:

, : , , , , ,	“ ” ,	2019	1.100.000	, ,

:

1:

/ , , - , ,	, -		30.000	, ,

**2:**

( ) , (1-2 : - ) ,	, -	2019 1-2	10.000	,

**3:**

“ web , ”			10.000	,

:

**1:**

* , ( **), ,	, - ,	2019		,

2:

		2019	30.000	

3:

		2019	250.000	

\*

2019

\*\* 10 ( , ( , , , , ) 2 ),

\*\*\* 350 ( ( 120 ) ),

**4:**

,	,	2019	10.000	,
,	,			,

: / ) ( , , ,

**1:**

--	--	--	--	--

( )	,	2019	200.000	,
-----	---	------	---------	---

:

**1:**

	,	2019	61.500	,

**2:**

/ ;	,	2019	615.000	,



**3:**

( )		2019	/	

:

**1:**

,			10.000	

**2:**

, , . ( ) ,	“ ”		20.000	,

**3:**

/	,		/	/

5 2018 „ ” . 16

4:

		2019	/	/

5:

2019 – 2024

	,	2019	300.000	

14.

2019 ,

1.876.500 .	1.330.000 .	3.206.500 .
<b>1.876.500 .</b>	<b>1.330.000 .</b>	<b>3.206.500 .</b>

15.

16.

1.

2.

“

.08-2263/12  
30.11.2018

11.

(,, 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02) („ ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/11  
05.12.2018 . .

23 (1) 22 (1) 2, 62 (1) 5/02  
„ 8 („ ”  
7/10, 13/13, 8/15 11/15),  
30.11.2018 ,

2019

I



**II**

·  
:  
, , , , ,  
, , , , ,  
·

**III**

·  
( 2019 , , )  
( , , , , , , )  
)·  
:  
- ;  
- , , ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;

- 
- 
- 
- 
- 

;

;

;

;

,

:

,

,

,

,

,

.

IV

,

,

,

/

,

,

:

4.1.

;

4.2.

;

4.3.

;

4.4.

;

4.5.

;

4.6.

;

4.7.

;

4.8.

4.1.

(“

„ 24/12)

51/11 ) (“ ”

- . 2019

- . 2019

), ( 2000

4.2.

“ 2019 – 2023 2019 ”  
2019  
, 2019

2014

“ ”

“ ”

4.3.



’  
 ’  
 :  
 - ,  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -

4.4.

,  
 .

4.5.

- 2019  
 :  
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. ,  
 :  
 )  
 )  
 )

)

)

)

( , , , ) , , ,

)

, , , , , ,

4.6.

-

, - ,

:

-

“ ” , “ - ” ( )

-

“ ” ,

-

EN 01 17 “

13 IPA

”

-

“ 2,, , 2014-2020

-

“ ” , 2014-2020

-

-

4.7.

,

.

,

2019

:

)

)

2019 – 2023

)

)

)

)

,

4.8.

)

:

)

“ ”,

)

-

,

)

( ,

)

,

.

.	.							
<b>4.1</b>								
1.			2019 .	30.000 .				30.000 .
2.			2019 .	10.000 .				10.000 .
3.			2019 .	20.000 .				20.000 .
4.			2019 .	10.000 .				10.000 .
5.	<p>) 1 ( )</p> <p>) 1 ( )</p> <p>)</p> <p>) 40 2,5 2 / (</p> <p>) 1 ( )</p> <p>)</p> <p>) 1 30 , 2</p> <p>) 10</p> <p>) 10</p> <p>) 5</p> <p>)</p>		2019 .			3.690.000 .		3.690.000 .

	)							
			4.1	70.000 .			4.1	3.760.000 .
<b>4.2</b>								
6.			2019 .	10.000 .				10.000 .
7.	“	”	2019 .	30.000 .				30.000 .
8.	:		2019 .	10.000 .				10.000 .
			4.2	50.000			4.2	50.000
<b>4.3</b>								
9.	( )		2019 .	20.000 .				20.000 .
10.			2019 .	10.000 .				10.000 .
11.			2019 .	10.000 .				10.000 .
12.			2019 .	30.000 .				30.000 .
			4.3	70.000 .			4.3	70.000 .
<b>4.4</b>								
13.			2019 .	30.000 .	30.000 .			60.000 .
14.			2019 .	30.000 .				30.000 .
15.			2019 .	10.000 .				10.000 .



			<b>4.5</b>	<b>100.000</b>			<b>4.5</b>	<b>250.000</b>
<b>4.6</b>								
19.		-	2019 .	10.000 .		20.000 .		30.000 .
20.	-		2019 .	20.000 .		30.000		50.000 .
21.	'		2019 .	20.000 .				20.000 .
22.		,	2019 .	600.000 .				600.000 .
23.			2019 .			738.000 .		738.000 .
24.			2019 .			725.700 .		725.700 .
25.	2		2019 .			5.350.000 .		5.350.000 .
26.			2019 .			14.700.000		14.700.000
			<b>4.6</b>	<b>650.000 .</b>			<b>4.6</b>	<b>22.213.700</b>
<b>4.7</b>								
27.	(	4.1)	2019 .	/				/
28.	2019 – 2023		2019 .	300.000 .				300.000

29.			2019 .	300.000 .				300.000 .
30.			2019 .	60.000 .				60.000 .
31.			2019 .	10.000 .				10.000 .
			<b>4.7</b>	<b>670.000</b>			<b>4.7</b>	<b>670.000</b> .
<b>4.8</b>								
32.	( )		2019 .	100.000 .		1.500.000 .		1.600.000 .
33.	- /		2019 .	30.000 .		90.000 .		120.000 .
34.			- 2019	15.000 .				15.000 .
35.			- 2019	15.000 .				15.000 .
			<b>4.8</b>	<b>160.000</b> .			<b>4.8</b>	<b>1.750.000</b> .

4.

2019 , “ ” “ ” “ 2” “ ” .

<b>4.1</b>	70.000 .	3.690.000 .	3.760.000 .
<b>4.2</b>	50.000 .	/	50.000 .



<b>4.3</b>	70.000 .	/	70.000 .
<b>4.4</b>	110.000 .	60.000 .	170.000 .
<b>4.5</b>	100.000 .	150.000 .	250.000 .
<b>4.6</b>	650.000 .	21.563.700 .	22.213.700 .
<b>4.7</b>	670.000 .	/	670.000 .
<b>4.8</b>	160.000 .	1.590.000 .	1.750.000 .
	<b>1.880.000 .</b>	<b>27.053.700 .</b>	<b>28.933.700 .</b>

5.

6.

1.

2.

3.

“

”

.08-2263/13  
30.11.2018

12.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) (,, ” .7/2010,  
O  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019  
30.11.2018

.09-2364/12  
05.12.2018



- 
- 
- 

;

,

.

,

,

2.

:

- 

,

;

- 

,

,

,

:

- 

;

,

- 

,

,

,

,

,

,

- 

;

;

- 

;

,

- 

;

- 

3.

:

,

,

:

- A

;

- 

;

- 

,

”

(

”);

- 

”

”

”

”

”

60

4

2004

;

,

## 4.

Реден број	Заштита и спасување	Потребни средства
1	Набавка на опрема и средства, за единицата просторни сили за заштита и спасување на Општина Ресен	180.000,00 денари
2	Основна обука на припадниците на единицата	100.000,00 денари
3	Набавка на средства и опрема, за заштита од пожари во ОУ и Спортска сала Ресен, (за ППА, сервисирање на ППА, мерење на громобрански инсталации и хидрански притисок).	50.000,00 денари
4	Надоместоци за припадниците	100.000,00 денари
5	Изработка на документација	70.000,00 денари
6	<b>ВКУПНО</b>	500.000,00 денари

## 5.

2019

2019

.08-2263/14  
30.11.2018

13.

(„ 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O („ ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019

30.11.2018

.09-2364/13  
05.12.2018

14

(„ .“ . 66/04, 139/08, 99/09,149/14, 150/15  
37/16), 30.11.2018

2019

14

(„ .“ . 66/04, 139/08,  
99/09,149/14, 150/15 37/16)

’ ” ”  
,

I.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

6.

- 7.
- 8.

II.

1.	,	( )	( ) <b>(1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	
1.1	,			
1.2	,	( )		
	” ”			

1.3	<p>-</p> <p>(</p> <p>)</p> <p>,</p> <p>-</p> <p>( )</p> <p>:</p> <p>( - )</p> <p>( - - )</p> <p>-</p> <p>1200</p> <p>,</p>	<p>(</p> <p>)</p> <p>-</p>		
1.4	<p>:</p> <p>-</p>			

	<p>-</p> <p>-</p>			
2.			<p>( )</p> <p>(2.1+2.2)</p>	
2.1				
2.2				
2.3	<p>( )</p>			



3.			( )	
4.	:	-	( )	
4.1	- „ „-			
4.2	- - .			
4.3	- - .			
4.4				
5.				

III.

•	:	500.000,00	.
•	,	300.000,00	.
•	,	700.000,00	.
		<b>: 1 500 000.00</b>	.

2019

.08-2263/15  
30.11.2018

14.

(,, ” 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/14  
05.12.2018 . .

(,, ”, 50 1 23 1 8  
O .5/02), ”, .7/2010 ,  
13/2013, 8/2015 11/2015) (,, 30.11.2018  
, :

2019

( . 29/2002,  
66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013,  
42/2014138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016,  
190/2016) ) ,  
2019

2019

e e

o



8 6 200 2

0 2018 4 14

2019

100.000,

,, " e

100

1919

300.000,

5 2018 ,, ” . 16

2019

1,000,000,

2018/19

900,000,

2015,,

2013

Final

four

14 16

2018/19

1,000,000,

5 2018 ” .16

.....

2013

2014

2014/15

20

2018/19

” 150,000, ”

.....

”

“

2019

300,000,

.....

”

“

2016

2016

2016

1

1

2

2019

.....

6

2018

5 2018 „ ” . 16

2018,, 15 ,

” — “

1999,2000,2001,2002,2003,2004 2005.

:

- 
- 
- 
- 

2002-2006

**500,000,**

**2019**

17

**05.06 15.06**

2019

**100,000,**

” ”

2019

2015

2015

1 30

5

100,000,

	/		
1.	_____	200,000,	
	_____		
	_____		
2.	_____ e	1,000,000,	
	_____ 100		
	_____	300,000,	
3.	_____ "	900,000,	



4.	_____”” _____	1,000,000,	
5.	_____“““	150,000,	
6.	_____	300,000,	
7.	_____””	300,000,	
8.	_____” _____”	500,000,00	
9.	_____	500,000,	
10.	_____ _____ _____2019	250,000,	
11.	_____””	100,000,	
12.	_____ _____ _____ _____	300,000,	
13.	_____	100,000,	
	_____:	<b>5.900,000</b>	

( . 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016, 190/2016) )  
2019 :

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

1.450.000,00 . 2019 . 900.000,00 .  
, 250.000,00 ,  
300,000, „ ” . 100

-

, 2019 .

2019 .

.08-2263/16  
30.11.2018 . .

5 2018 „ .16

(„ 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O („  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/15  
05.12.2018 . .

(„ 50 1 23 1 8  
” .5/02), ” .7/2010 ,  
O („ 30.11.2018  
13/2013, 8/2015 11/2015)  
, :

2019

I. \_\_\_\_\_

- :
- ;
- ;
- ;
- ;

II. \_\_\_\_\_

2019

e .							
						a	
1	2018/19	2019			10.000,00		10.000,00
2	2019/2020	2019			10.000,00		10.000,00
3.	(e )				20.000,00		20.000,00
4.					60.000,00		60.000,00

5.					100.000,00		100.000,00
6.					30.000,00		30.000,00
7.					200.000,00		200.000,00
8.					150.000,00		150.000,00
9.					10.000,00		10.000,00
10.					300.000,00		300.000,00
11.					50.000,00		50.000,00
12.						50.000,00	50.000,00
13.						100.000,00	100.000,00

	-						
14.						30.000,00	30.000,00
15.					20.000,00		20.000,00
	_____				<b><u>990.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>1.140.000,00</u></b>
II	_____						
16	_____				50.000,00		50.000,00
17.					100.000,00		100.000,00
18.					200.000,00		200.000,00
19.					50.000,00		50.000,00
	_____				<b><u>400.000,00</u></b>		<b><u>400.000,00</u></b>

№	Наименование						
1	,			10.004.342,00	500.000,00	1.000.000,00	11.504.342,00
2	.				100.000,00		100.000,00

3					100.000,00		100.000,00
4					10.000,00		10.000,00
5					50.000,00		50.000,00
	_____		1	<b><u>10.004.342,00</u></b>	<b><u>560.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>11.714.342,00</u></b>
_____	_____						
1	_____				50.000,00		50.000,00
2					50.000,00		50.000,00
	_____				<b><u>100.000,00</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>
_____	_____						



1	_____			<b>91.869.000,00</b>			<b>91.869.000,00</b>
	-----						
2	_____			<b>26.200.000,00</b>			<b>26.200.000,00</b>
	-----						
	_____			<b><u>128.073.342,00</u></b>	<b><u>1.650.000,00</u></b>	<b><u>1.150.000,00</u></b>	<b><u>130.923.342,00</u></b>
	-----						<b><u>130.923.342,00</u></b>

**III.**

2019 .

**IV.**

- ,  
- .

**V.**

2017 ) ,  
,  
,

( 2017  
2009 -

- ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;

2018 ,  
:

1) „ —

-----1.698.240,00 ;

2) „ —

-----1.268.205,00 ;

-----1.200.820,00 .

3) „ —

-----1.219.000,00 .



16.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) (,, ” .7/2010,  
O 13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019

30.11.2018 .

.09-2364/16  
05.12.2018 . .

50 1 23 1  
(,, ”, .5/02),  
8 O (,,  
”, .7/2010 , 13/2013, 8/2015 11/2015)  
30.11.2018 , :

2019

o

a,

, 2019

,

.

,

.

.

.

,

”

.

,

2019

,

,

,

.

.

,

,

.



5.	20.000		20.000	
6.	20.000		20.000	
7.	120.000		120.000	
8.	120.000		120.000	
9,	120.000		120.000	
10,	20.000		20.000	
	<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	

2019 .

.08-2263/18  
30.11.2018

**17.**

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/17  
05.12.2018



(,, 50 1  
 ,, .5/02), 14 1  
 (. .6/12, 150/15)  
 23 1 47 O (,,  
 ,, . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)  
 30.11.2018 , ,

2019

2019

è

è

:

\*

;

\*

;

\*

\*

;

\*

( )

\*

,

;

\*

;

\*

;

\*

;

,

,

,

.

,

,

,

.

1.

,

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

( )

;

6.

;

\*

\*

\*

\*

\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

I

, ,

-  
( , )  
);  
-

- ;  
- ;  
- ;

II

- ;  
- ;  
- ;  
, , ,  
, , ,  
, , ,

III

, ( , )  
, , ,  
, , ,

IV

- ;
- ;
- ,
- ( , );
- ,

V

2019 .

VI

a

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

VII.

100.000,00

2019

2019

.08-2263/19  
30.11.2018

**18.**

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019

30.11.2018

.09-2364/18  
05.12.2018

.5/02), 23 36 1 3 ( „ ( „  
“ .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015),  
30.11.2018 ,

2019

1.

’ , ’ 2019  
, ,  
2019

2.

1. 2018 : : -
  2. 2018 : : -
  3. : , , 2018 .
  4. 2018 : : ” - ” -
  5. : : ” ” - .
- 2018 : : ,

6.

1.

2018

2.

2018

3.

4.

2018

5.

2018

6.

1.

2018

2.

2018

3.

2018

4.

:  
:

5.

: „  
:

„11-

„

„11-

6.

„

:  
:

„

„

„

„

7.

:  
:

8.

1.

2019

:  
:

2.

2018.

:  
:

3.

2018

:  
:

4.

:  
:

5.

2018

:  
:



6.

1.

2.

3.

4.

1.

2017/2018

2.

„11-

„-

3.

4.

5.

1.

:  
:  
.

2.

2019

:  
:  
.

3.

.

1.

„ 2019 ”  
:  
:  
.

2.

:  
:  
,

3.

:  
:  
.

4.

.

1.

2019/2020  
:  
:  
.

2.

2019/2020 ” ”

:  
:  
.

3.

01.01.2019 31.08.2019  
:  
:  
.

4.

2019

:  
.

- 5. : , ,
- 1. 2020 . : ,
- 2. 2019/20 : , ,
- 3. .
- 1. - 2019 : ,
- 2. 2020-2021 : , ,
- 3. 2019 2020 : , ,
- 4. 2020 : , ,
- 5. , 2020 . :

- : , ,
- 6. 2020 .  
:  
:
  - 7. 2020  
:  
:
  - 8. 2020 .  
:  
:  
, ,  
, . ,
  - 9. 2020 .  
:  
:  
, ,  
. ,
  - 10. 2020 .  
:  
:  
, ,  
. ,
  - 11. .  
:  
:
  - 12. 2020  
. :  
:  
:
  - 13. 2020 .  
:  
:
  - 14. .  
:  
:

- 15. 2020 .  
:
- 16. 2020-2025  
:
- 17. 2020 .  
:
- 18. 2020 .  
:
- 19. 2020  
:
- 20. 2020 .  
:
- 21. 2020 .  
:
- 22. 2020  
:
- 23. 2020 .  
:

- 24. 2020 .  
:  
:
- 25. „ „ 2020 .  
:  
: „ „
- 26. 2020 „ ,  
:  
: „
- 27. „11- „ 2020  
:  
: ;
- 28. 2020 „ „  
:  
: ;
- 29. 2020 .  
:  
: „ „ ;  
: „ „ .
- 30. 2020  
:  
: „ „ ;  
: „ „ .
- 31. 2020 .  
:  
: „ „ ;  
: „ „ .
- 32. 2020 .  
:  
: „ ,  
: ,
- 34. .
- 1. 2020 .

2. 2020 .

3. 2020 .

4. .

5. 2020 .

6. .

3.

2019 ,

2019 .

4.

2019

2019 .

.08-2263/20  
30.11.2018

19.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

a

2019 ,  
30.11.2018 .

a

.09-2364/19  
05.12.2018

..

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.11.2018 ,  
a 2019 ,

1. a 2019  
, . .01-332 15.11.2018 .

.08-2263/21  
30.11.2018

..



20.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) (,, ” .7/2010,  
O 13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/20  
05.12.2018 . .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.11.2018 ,  
2019 ,

1.  
2019 , .01-333 15.11.2018 .

.08-2263/22  
30.11.2018 . .

21.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/21  
05.12.2018 . .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.11.2018 ,

2019 ,

1.

2019 , . .01-334  
15.11.2018 .

.08-2263/23  
30.11.2018

22.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/22  
05.12.2018 . .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.11.2018 ,

2019 ,

1. 2019 , . .03-234/1  
31.10.2018 .

.08-2263/24  
30.11.2018 . .

23.

(,, 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

„ ” – 2019

„ ” – 2019 ,  
30.11.2018

.09-2364/23  
05.12.2018

. .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.11.2018 ,

” – 2019 ,

”

1.

” – 2019 ,  
23.11.2018 .

. .01-82

.08-2263/25  
30.11.2018

. .

24.

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

- 2019

- 2019 ,  
30.11.2018 .

.09-2364/24  
05.12.2018 . .

50 1  
(, , .5/02), 23 1  
8 O (,, ”  
.7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015),  
30.11.2018 ,

- 2019

A

2019

O 2019 , ,



2. 2019

3.

4.

5. 2019

6.

25

7.

- 
- 
- 
- 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



15.

16.

1.2.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

1.2.1.

)

1.  
878.000,00

(

10

)

4

2.  
350.000,00

3. ( 9 )  
3.838.970,00

4.  
1.545.580,00

5.  
2.000,00

6.  
0,00

7. : 2-6  
5.736.550,00

8. : 1-6  
10.614.550,00

)

1. , .( 10 )  
4.878.000,00

2. , .( 9 )  
3.838.970,00

3. , , 440.000,00

4.  
150.000,00

5.  
212.000,00

6.  
210.000,00

7.  
90.000,00

8. “ “  
365.000,00

9.  
320.000,00

10.  
30.000,00

11.

-

60.000,00

12. ( ) ,  
90.000,00 ,

13. 19

,

100.580,00

14. : 1-2  
8.716.970,00

15. : 3-13  
2.057.580,00

16. 1-13  
10.774.550,00

2019 .

1.3.

,

:

- -20 ,  
- ,  
- ,

, , ,  
, 0 ,

,  
“ ”

.08-2263/26  
30.11.2018

**25.**

(„ 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O („  
13/2013, 8/2015 11/2015)

„ ” — .

„ ” — .  
30.11.2018

.09-2364/25  
05.12.2018

124 ( .  
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,  
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015,  
30/2016, 127/2016 67/2017 23 1 32  
O („ ” .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)  
30.11.2018 ,

” ” - .

1. : ” ” .

- . .

2. 13.12.2017 , .08-2585/27,

3. ” ”

. 08-2263/27  
30.11.2018 . .

1.			2018 – 2019	
				. 1
2.		-		2019
				. 10
3.		1-		2019
				. 14
4.	2019	2-		
				. 18
5.		-		2019
				. 21
6.		2019		
				. 25
7.	2019			
				. 32
8.				2019
				. 36
9.				2019
				. 47
10.				2019
				. 63
11.		2019		
				. 90
12.			2019	
				. 105
13.			2019	
				. 108
14.				2019
				. 112

15.	2019	.....	. 121
16.		.....	2019 . 130
17.		.....	2019 . 135
18.		2019 .....	. 140
19.	2019	a .....	. 150
20.	2019	.....	. 151
21.		2019 .....	. 152
22.		2019 .....	. 153
23.		„ ” – 2019 .....	. 154
24.	2019	.....	– . 155
25.		” – . .....	” . 163